

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на измена на годишен план за вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година бр.04-1174/1 од 15.07.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1290/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19, 14/2020 и 302/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За давање согласност на измена на Годишниот план за вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година**

##### **Член 1**

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на измената на Годишниот план за вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година заведен под бр.04-1174/1 од 15.07.2021 година.

Измената на Годишниот план за вработување е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1291/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за именување на член во Одбор за контрола на материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1292/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) член 12 од Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**За именување на член во Одбор за контрола на материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе.**

#### **Член 1**

Советот на Општина Македонска Каменица за член во Одбор за контрола на материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе, го назначува следното лице:

- Антонио Арсовски, вработен во Кооперативна банка филијала Кочани - Стручен соработник, маил адреса:antonio.arsovski@kb.com.mk тел.075/391-777

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1293/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1294/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 16/96, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 03/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09, 30/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 61/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/17, 64/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од законски утврдениот лимит од 25 ученика за учебната 2021/2022 година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица.

Барањето на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1295/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици, паралелки со продолжен престој од прво до петто одделение и комбинирани паралелки за учебната 2021/2022 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1296/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 53 став 5 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**За давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици, паралелки со продолжен престој од прво до петто одделение и комбинирани паралелки за учебната 2021/2022 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од законски утвдениот лимит од 20 ученика, паралелки со продолжен престој од прво до петто одделение и комбинирани паралелки за учебната 2021/2022 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.

Барањето на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1297/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица заведен под број. 0101-480/1 од 20.12.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1298/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр 20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За давање согласност на дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица заведен под број. 0101-480/1 од 20.12.2019 год.**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица заведен под број.0101-480/1 од 20.12.2019 година.

Одлуката на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ заведена под бр.02-206/1 од 22.06.2021 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица Каменица“.

**Бр.08-1299/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09- 1300/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Годишен извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година.

Годишниот извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1301/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09- 1302/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на Годишна програма за работа на**  
**СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Годишната програма за работа на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.

Годишната програма за работа на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1303/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Милица Митевска од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1304/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на барање за исплата на парични средства**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Милица Митевска од Македонска Каменица заведено под бр.08-1209/1 од 20.07.2021 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Милица Митевска од Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Милица Митевска од Македонска Каменица.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1305/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**



Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Тодосиева од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09- 1306/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Павлина Тодосиева од Македонска Каменица заведено под бр.08-1208/1 од 20.07.2021 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Павлина Тодосиева од Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Павлина Тодосиева од Македонска Каменица.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1307/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Стефчо Василев од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1308/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на барање за исплата на парични средства**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Стефчо Василев од Македонска Каменица заведено под бр.08-1207/1 од 20.07.2021 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Стефчо Василев од Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

### **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Стефчо Василев од Македонска Каменица.

### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1309/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на КК „Баскет-Кам“ Македонска Каменица во износ од 1.000.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1310/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на барањето на КК„Баскет-Кам“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни парични средства**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на КК„Баскет-Кам“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни парични од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година во износ од 1.000.000,00 денари.

Барањето на КК„Баскет-Кам“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1311/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на ФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица во износ од 1.000.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1312/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барањето на ФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни парични од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година во износ од 1.000.000,00 денари.

Барањето на ФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1313/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на ЖФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица во износ од 100.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1314/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни парични од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година во износ од 100.000,00 денари.

Барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.08-1315/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на општинската установа Културно информативен центар „Романса“ Македонска Каменица заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1316/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Соња Стаменкова с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр 20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 46<sup>та</sup> седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе:

## **О Д Л У К А**

**За давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на општинска установа Културно информативен центар „Романса“Македонска Каменица заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година.**

### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на општинска установа Културно информативен центар „Романса“ Македонска Каменица заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година.

Правилникот за внатрешна организација на општинска установа Културно информативен центар „Романса“ Македонска Каменица заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година е составен дел на оваа Одлука.

### **Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица Каменица“.

**Бр.08-1317/1**  
**28.07.2021 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Иван Кузмановски с.р**

## С О Д Р Ж И Н А

1. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на измена на годишен план за вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година бр.04-1174/1 од 15.07.2021 .....стр.1
2. Одлука за давање согласност на измена на годишен план за вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година бр.04-1174/1 од 15.07.2021 .....стр.1
3. Заклучок за прогласување на Одлука за именување на член во Одбор за контрола на материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе .....стр.2
4. Одлука за именување на член во Одбор за контрола на материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе .....стр.2
5. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.....стр.3
6. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.....стр.3
7. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици, паралелки со продолжен престој од прво до петто одделение и комбинирани паралелки за учебната 2021/2022 година во ООУ „Св.КирилиМетодиј“ Македонска Каменица.....стр.4
8. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици, паралелки со продолжен престој од прво до петто одделение и комбинирани паралелки за учебната 2021/2022 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.....стр.4
9. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица заведен под број. 0101-480/1 од 20.12.2019 година.....стр.5
10. Одлука за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица заведен под број. 0101-480/1 од 20.12.2019 година.....стр.5



11. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година.....стр.6
12. Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година.....стр.6
13. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.....стр.6-7
14. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022 година.....стр.7
15. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Милица Митевска од Македонска Каменица.....стр.7-8
16. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Милица Митевска од Македонска Каменица.....стр.8
17. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Тодосиева од Македонска Каменица.....стр.9
18. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Тодосиева од Македонска Каменица.....стр.9-10
19. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Стефчо Василев од Македонска Каменица.....стр.10
20. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Стефчо Василев од Македонска Каменица.....стр.10-11
21. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на КК „Баскет-Кам“ Македонска Каменица..... стр.11
22. Одлука за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на КК „Баскет-Кам“ Македонска Каменица. ....стр.11-12
23. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на ФК „Каменица - Саса“ Македонска Каменица .....стр.12
24. Одлука за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на ФК „Каменица - Саса“ Македонска Каменица.....стр.12-13

25. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на ЖФК „Каменица - Саса“ Македонска Каменица.....стр.13
26. Одлука за усвојување на барање за одобрување на дополнителни парични средства на ЖФК „Каменица - Саса“ Македонска Каменица.....стр.14
27. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на општинска установа Културно информативен центар „Романса“ Македонска Каменица заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година. ....стр.14-15
28. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на општинска установа Културно информативен центар „Романса“ Македонска Каменица заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година .....стр.15
29. Содржина.....стр.16-18



